

По повод Денот на ослободувањето на Скопје, Дирекцијата за култура и уметност на Скопје во рамките на мултимедијалната манифестација „Денови на европско Скопје“ која ќе се одржи од 25-ти до 1-ви ноември 2019 година, во соработка со Градот Скопје, распишува

## КОНКУРС

**за новинарски текст на тема  
„ ТЕБЕ, ГРАДУ МОЈ“**  
со општа насока дека:

Авторските текстови треба да содржат проблемски, рефлексивни и визионерски аспекти за Градот и да ја афирмираат определбата за европско Скопје, без дневно-политички конотации.

Пристигнатите творби ќе конкурираат за три, непарични награди:

Првата награда - Лаптоп сметач,  
Втората –            Андроид телефонски апарат и  
Третата – Андроид телефонски апарат или хард диск

**Секоја од трите награди мораат задолжително да бидат доделени, меѓу три од пристигнатите текстови.**

Критериуми:

- На конкурсот своите текстови можат да ги пријават новинари на медиумите кои се ангажирани во новинарството, било во работен однос, по договор на дело или новинари кои имаат хонорарен ангажман во електронските, во печатените, во радио-дифузните (ТВ-каналы, радио-станции) и во интернет-медиумите (портали и блогови).
- Текстовите се испраќаат под полно име и презиме (без шифра или псевдоним) и со контактите на кандидатот (назив на медиумот за кој есеистот работи на новинарски задачи, телефон, имејл, придружени кон неговиот потпис. Сите овие податоци се испишуваат еден под друг, на крајната лева страна од самиот почеток на текстот.
- Секој автор може да учествува само со по еден текст.
- Во рамките на темата „Тебе, граду мој“, испратениот текст треба да содржи и сопствен, специфичен наслов.
- Текстот треба да содржи од 400 до 500 зборови (не) сметајќи ги растојанијата, во фронт Times new roman -12 со македонска поддршка.
- Текстовите на други теми, со дневно-политички потходи и оние кои го надминуваат споменатиот обем нема да бидат земени предвид.
- Новинарите од различни етнички припадности, есеите можат да ги испратат во верзија напишана на својот мајчин јазик (во фронт Ariel -12, со поддршка на соодветниот јазик) и - во продолжение на истиот фајл - со превод на македонски.
- Есеите се испраќаат на e-mail адресата: skleto@unet.com.mk
- Краен рок за испраќање на есеите е 05.11.2019 г.
- За резултатите од конкурсот учесниците ќе бидат известени веднаш по донесувањето на одлуката на Комисијата на овој конкурс, пред свеченото врачување на трите наградени трудови.

Наградите кои ќе ги изгласа тричлена Комисијата на конкурсот, ќе бидат врачени на 20.11.2019 година.

Проектот е поддржан од Делегацијата на Европската Унија.